

Република Македонија
Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
СКОПЈЕ
20-05-2022
12 2073 1



Наш.бр. 1405-1880/
Скопје ___04.2022г

До
Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Палата Панко Брашнаров,
ул. „Македонија“ бр.38,
1000 Скопје, Македонија

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Од: Комисија за следење на препораката на Владата на РСМ за јазично покривање на официјален јазик на радиодифузерите кои реемитуваат с портски содржини на територијата на Македонија, преку Агенција за електронски комуникации;

Адреса: Кеј Димитар Влахов број 21, Скопје 1 000

Тел:

Емаил:

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:
Агенција за електронски комуникации

Претседател на Комисијата
Раководител на Сектор за телекомуникации
Кеј Димитар Влахов број 21, Скопје 1 000
Тел:
Емаил: _____

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на РС Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

1. Лиценци/Дозволи од надлежните регулаторни тела со која е стекнато право на давање медијска услуга за телевизиско емитување, а врз основа на кои се врши реемитување на територијата на Р.С.Македонија, за следните ТВ канали:

- а) Спорт Клуб за канали од 1 до 10, Спорт Клуб HD, Спорт Клуб E Sports, Спорт Клуб Fight, Лов и Риболов и Спорт Клуб Голф
- б) Арена Спорт за канали од 1 до 5, Арена спорт Премиум 1, Арена Спорт Премиум 2, Арена спорт Премиум 3 и Арена Fight
- в) Еуроспорт за канали: Еуроспорт и Еуроспорт 2

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација:
- в) фотокопија

Начин на доставување на информацијата:
- а) по пошта
- г) е-маил

Правна поука: Барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека се работи за Барање за слободен пристап до информација од јавен карактер.

Со почит,



Претседател на Комисијата за локализација на
јазикот на спортските канали

Агенција за електронски комуникации
Раководител на Сектор за телекомуникации
Ул. Кеј Димитар Влахов број 21,
1 000 Скопје, Македонија
Tel.
Email.
Web. www.aek.mk

Директор
Jeton Akiku